

### Вежба 3.6. – Ковчегот со богатство

<b>Образовни цели</b>	Оваа вежба е за деца под шест години. Тие сфаќаат дека децата имаат права, сфаќаат дека таквите права постојат и важно е да се почитуваат.
<b>Ресурси</b>	Ковчегот со богатство е многу убава кутија која учениците ја украсиле и наполниле самите (со текстови од весници, пиктограми од УНИЦЕФ кои ги прикажуваат детските права, кукли и други предмети).

#### Процедура

1. На почетокот, кутијата содржи:
  - Два пиктограми кои ги претставуваат правата на еднаквост и правото на помош кон луѓето со посебни физички или психички потреби;
  - две кукли кои ги претставуваат децата од Гватемала.
2. Со собирањето на предмети кои ги претставуваат правата на децата и ставањето во ковчегот, учениците ја сфаќаат важноста на овие права. Проектот со кутијата треба да се продолжи до крајот на основното образование.
3. Покрај големиот ковчег со богатство, секој ученик има свој мал ковчег со богатство.